



Pink Grapefruit

Концентрат од јогурт - Навлажнува, омекнува и ја измазнува сувата и проблематична кожа, бидејќи има висока содржина на липиди, протеини, минерали и витамини. Воспалената и вцрвенета кожа се смирува, а сувата и груба кожа се пегла. Кожата станува мазна и еластична, хидрирана во длабочина и сатенски мека .

Какао путерот поседува уникатни козметички својства. Тоа е природен стимуланс - го забрзува клеточниот метаболизам, ја подобрува влагата , дава сјај и мазност и ја одржува еластичноста на кожата.

Провитамин Б5 и шии путерот ја навлажнуваат сувата кожа и помагаат за долготрајна хидратација.

Бадемовото масло смирува, омекнува и ја измазнува кожата.

Соиното масло ја воспоставува епидермалната бариера и влажноста на кожата и има изразено регенеративно дејство

Производи

5988



Пилинг за тело

Пилинг за бања Pink Grapefruit е концентрат од природни шеќерни кристали, природни растителни масла и нежна пена со мирис на розов грејпфрут. Неговата густа и волшебна арома дава свежина и неодоливо уживање за сетилата. Фино ги отстранува мртвите клетки, го ослободува телото од токсини и го стимулира дишењето на кожата.

Употреба: се нанесува врз мокра кожа на телото со масажни движења до растопување на кристалите, по што се исплакува обилно со вода.

6291



Путер-крем за тело

Путер -крем за тело Pink Grapefruit со масла од какао, шии и јогурт.

Богат со природни растителни масла за секојдневно потхранување на кожата со свеж мирис на розов грејпфрут. Се топи врз кожата, ја измазнува и ја негува во длабочина. Концентратот од јогурт го регулира водно - солениот баланс на кожата и ја хидрира долготрајно.

Употреба: нанесете на влажна кожа со лесни масажни движења.

5553



Рачно изработениот сапун

Ги дарува духот и телото со неверојатното доживување за свежина и чистота